

## ИСТРАЖУВАЊЕ НА ИПИС ЗА ПЕРЦЕПЦИЈАТА НА ГРАЃАНИТЕ ЗА

### -ОДНОСИТЕ СО ГРЦИЈА И ПЕРЦЕПЦИИ ЗА ЕУ И НАТО-

14.02.2018 година

Почитувани,



Во прилог е вториот дел од истражувањето на **Институтот за Политички Истражувања од Скопје (ИПИС)** кое беше направено во периодот помеѓу 16 и 21 декември 2017 година на **1113 полнолетни испитаници** на ниво на Република Македонија, граѓаните ги изразуваа своите ставови за **соседните држави, односите со Грција, спорот за името и македонските евро-атлански интеграции.**



Во овој дел се опфатени прашања преку кои се мерат ставовите на македонските граѓани за односите со Грција како и перцепции за ЕУ и НАТО. Во прилог на извештајот ви ги презентираме резултатите за перцепциите на граѓаните за односите со Грција, како и ЕУ и НАТО со компаративна анализа на резултатите од истите прашања со истражувањето кое беше спроведено и објавено во 2016 година.



Истражувањето е направено во соработка со Универзитетот Колумбија од Њу Јорк, преку проект финансиран од Норвешката Влада.


#### **Методологија на истражувањето**

Заради запазување на релевантноста и непристрасноста на истражувањето, претходно беше креиран објективен прашалник врз база на кој подоцна беше спроведена анкетата. Истражувањето беше реализирано со користење на случаен примерок кој беше стратификуван за да се запази репрезентативноста на населението во Република Македонија. Во него беа запазени демографските специфики на населението како полова структура, старосни групи, степен на образование и етничка припадност, со соодветна поделба на испитаниците според местото на живеење и регионалната застапеност, со тоа што Скопје беше земено како посебна целина заради своите посебности.









**НАПОМЕНА:**

Одговорите ја одразуваат демографската структура на испитаниците и нивните преференци и ставови. Сите истражувања на Институтот се подложни на статистичка грешка која изнесува +/- 3 % . Поради тоа сите резултати претставени во извештајот можат да се движат во тој интервал.

Со почит,

Владимир Божиновски

Институт за Политички Истражувања - Скопје (ИПИС)

ул. „Багдадска“ 15/11, Скопје

тел. +389 70 269 828

[www.ipis.org.mk](http://www.ipis.org.mk)